



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 9 мај 2000
Скопје

Број 35

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1940.

Врз основа на член 24-а од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95, 40/95, 23/95 и 43/99), член 10 став 4 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за формирање највисоки цени на одделни нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 47/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ – 86	до 16.052
– МБ – 98	до 18.787
– БМБ – 95	до 18.851
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 16.153
– Д-2	до 15.683
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 13.245
г) Мазут	до 9.851 ден/кг.

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната рафинериска цена и производната рафинериска цена изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ – 86	22.504
– МБ – 98	24.391
– БМБ – 95	21.386
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	11.899
– Д-2	11.529
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	3.042
г) Мазут	0.119 ден/кг.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 10.05.2000 година.

Бр. 23-2227/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1941.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ – 86	до 48.50
– МБ – 98	до 54.00
– БМБ – 95	до 50.50
б) Гасно масло – дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 36.00
– Д-2	до 35.00
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 22.00
г) Масло за горење (мазут)	до 10.70 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките „а“, „б“ и „в“ важат франко пумпна станица, а цената на потточката „г“ важи франко производител во земјата.

2. Во малопродажните цени утврдени со точка 1 од оваа одлука содржани се акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот.

3. Во цените од точка 1 освен во потточката „г“ на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар³, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ – 86	до 1.800
– МБ – 98	до 1.800
– БМБ – 95	до 1.800
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 1.800
– Д-2	до 1.800
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 1.800
г) Масло за горење (мазут)	до 0.220 ден/кг.

4. Од износот на платените акцизи од точка 2 на оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 10.05.2000 година.

Бр. 23-2228/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е постапката за расправање на оставината на сега починатата Марија Трајкова бивша од Скопје која починала на 18.08.1989 година, а по предлог на јавниот правобранител на Република Македонија.

Бидејќи не е познато дали сега починатата Марија Трајкова има наследници од прв, втор или друг законски наследен ред се повикуваат сите лица кои полагаат право на наследство да се пријават во судот најдоцна по истекот на една година од денот на објавувањето на овој оглас. По истекот на тој рок ако не се јави ниту еден наследник, оставината ќе биде предадена на државата Македонија, меѓутоа со тоа наследникот кој би се јавил и подоцна, нема да биде лишен од правото да му се предаде оставината или делот што по закон му припаѓа.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. О.бр. 1252/99.

(18931)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен спор за поништување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Бекир Рамадан, Бекир Мустафа, Зелиха Таири, Мусли Санија и Рамизе Фазлиу, против тужените Бекир Мамер и Амит Асани од с. Арачиново, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Амит Асани да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. До колку не се јави во определениот рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси до окончување на постапката или до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. П.бр. 342/99.

(18962)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за долг по тужбата на тужителот АД УТ "Македонија" - Гостивар, против тужениот Арслани Мүрезан од с. Вруток, а сега со непозната адреса. Вредност на долгот 131.791,00 денари.

На тужениот му се поставува привремен застапник лицето Елза Алиу стручен соработник, при Основниот суд во Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на расправата во судот односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар. П.бр. 1346/96.

(18956)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за враќање на заем по тужбата на тужителот Асани Мемет од с. Топлица, застапуван од полномошникот адвокат Љупчо Лазаревски од Гостивар, против тужениот Латифи Музафер од с. Топлица, а сега со непозната адреса. Вредност на долгот 35.000 ДМ во денарска противвредност. За привремен застапник на тужениот му се поставува Алији Ељеса стручен соработник при Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар. П.бр. 213/2000.

(18957)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Рушани Ељес од с. Градец - Гостивар, застапуван од полномошникот Агим Мислими, адвокат од Гостивар, против тужената Бехарије Рушани од с. Радиовце - Тетово, а сега со непозната адреса. За привремен застапник и се поставува Алији Ељеса стручен соработник при Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар. П.бр. 115/2000.

(18958)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Лида Прекас родена Секуловска, од Штип со стан на ул. "Сутјеска" бр. 2, против тужениот Георгиос Прекас од Атина - Грција, а сега на привремена работа во странство и со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип. П.бр. 39/2000.

(19106)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1443/99, во регистарската влошка бр. 0200101 14?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлањето на фирма на ТП ЦВЕТ - Цвеќара Бранко Бошко Стаменковски ул. Маршал Тито 66 Крива Паланка.

Префрлање на фирма. Старата фирма е ТП ЦВЕТ - цвеќара Нацка Горѓи Мацовска ул. Маршал Тито 66, Крива Паланка. Новата фирма е ТП ЦВЕТ - Цвеќара Бранко Бошко Стаменковски ул. Маршал Тито 66 Крива Паланка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1443/99.

(5456)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1320/99, во регистарската влошка бр. 1-63108 -0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Претпријатие за производство, трговија и услуги "УНИМИР" ДОО экспорт-импорт Скопје ул. Киро Крстев бр. 28-а, Скопје.

Промена на лице:

- Да се брише: Димишковски Филип,

- Да се брише: Костовски Мирослав - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1320/99.

(5457)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 816/99, во регистарската влошка бр. 020093 14?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на основач на Трговско друштво за промет со возила и сервисирање АВТОРЕМОНТ М Ружди ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар ул. Никола Парипунов бр. 240.

Трговско друштво за промет со возила и сервисирање АВТОРЕМОНТ М Ружди и др. ДОО увоз-извоз, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 816/99.

(5458)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10067/99, на регистарска влошка бр. 020226 767-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ТП МИКИ - продавница за прехранбени производи Јованова Добрин. Љубица, с. Прждево, Неготино.

Се усогласува од СТД во ТП и се упишува во трговскиот регистар врз основа на Пријавата за усогласување од 16.06.1999 година. Основач е Јованова Љубица од с. Прждево - Неготино.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25.

ТП во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот. Управител на ТП е Јованова Љубица - со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10067/99. (4830)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7258/99, на регистарска влошка бр. 020228 077-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство на млински производи и друго, трговија и услуги ДЕКАМЕЛ експорт-импорт Тодор и др. ДОО, ул. "Илинденска" бр. 23, Демир Капија.

Тошевски Тодор се усогласува со ЗТД со Договор од 15.02.1999 година.

Дејности: 01.11, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 63.21, 71.21, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.84, 70.21, 70.32, 74.13. Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.

Тошевски Тодор - управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7258/99. (4831)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1221/99, на регистарска влошка бр. 020231 877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трговија на големо и мало ТЕХНОМЕРКУР-ИНВЕСТ Мара ДООЕЛ извоз-увоз ул. "Роберт Кох" бр. 4/2-13, Скопје.

Дејности: 20.20, 20.30, 20.40, 26.12, 26.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.46, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.32, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05. Дејности во надворешно трговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Велкоска Мара - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1221/99. (4834)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6346/98, на регистарска влошка бр. 020214 137-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД на Гостилница ТП МАГИ-СТРАЛА Адемовски Емурла Зекир ул. "Горче Петров" бр. 4, Скопје.

Дејност: 55.3 - угостителски објекти за исхрана, 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за сместување).

Настап: во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: за обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Зекир Емурла Адемовски МБ 0304946450013 - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6346/98. (4835)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5332/98, на регистарска влошка бр. 020216 387-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, инженеринг, внатрешна и надворешна трговија и услуги МАКБАУ Зоран ДООЕЛ ул. "Бранко Димков" бр. 21, Куманово.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.45, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 74.81, 92.33, 92.34, 92.63, 92.72, 93.04, 93.05, 74.40, 70.20, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на јавно ускладиштување, работи на меѓународна шпедиција, застапување и продажба на странска стока од консигнациони складишта и вршење сервис и услуги за одржување на увезената опрема и трајни добра за лична потрошувачка, работи на по-средување, работи на застапување, привремен увоз односно извоз на стока и опрема заради производство и пружање на услуги, работи на закуп-лизинг, услуги на надворешно трговски промет.

1. Изведуваче на инвестициони работи во странство: а) Изработка на експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни, главни и детални проекти, инвестиционо-техничка документација, лиценциони елаборати/тендерска документација/и друга инвестициона документација за објекти и работи; б) Изведуваче на геодетски, геолошки и други истражни работи, мелорациони работи и работи за облагодарување на земјиште, приведување на земјиште кон култура и комунално уредување на земјиште; в) Изведуваче на градежни, градежно-занаетчиски, рударски, хидротехнички и други слични работи на внатрешно уредување

и декорација; г) Изведување на инсталациони, монтажни и демонтажни работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки; д) Изградба на комплетни објекти и испорака на опрема, делови, материјали и нетехнолошки линии и други компоненти; е) Организација на изградба на комплетни објекти (инженеринг) изведувачки инженеринг и советодавен (консалтинг) инженеринг; ж) Стручно-технички надзор над изведување на инвестициони работи во странство и над изградбата на инвестициони објекти; з) Давање на стручна помош односно консултантски услуги во текот на изградбата и во работите на изградените објекти; и) Други работи на изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица Друштво за градежништво, инженеринг, внатрешна и надворешна трговија и услуги МАКБАУ Зоран ДООЕЛ ул. "Бранко Димков" бр. 21, Куманово, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен промет е Бојковски Зоран, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5332/98. (4836)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7554/98, на регистарска влошка бр. 020201 10?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија СТАН-М, Андреј ДООЕЛ ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 46, Куманово.

Дејности: 25.22, 25.21, 25.24, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 19.20, 15.81, 15.98/2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 50.20, 18.10, 19.30, 25.13, 25.24, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 74.40, 70.20, 74.84, 51.46, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 74.20/2, 74.20, 74.20/5, 74.20/3, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 20.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.11, 45.12, 90.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, продажба на стока од консигнациони складишта, работи на посредување, привремен увоз односно извоз на стоки, безцарински продавници, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија СТАН-М, Андреј ДООЕЛ Куманово, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 46, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен промет е Манев Андреј, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7554/98. (4837)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13027/98, на регистарска влошка бр. 020155 87?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за воздушен сообраќај АЕРОМАК Југословенски аеротранспорт ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 17, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.24, 71.10, 71.21, 52.24, 52.22, 52.23, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 51.41, 51.42/1, 51.55, 51.44, 51.56, 51.25, 51.22, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 55.52, 62.10, 62.11, 63.22, 70.20, 71.23, 74.14,

74.15, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува од свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Бранко Премк - управител со следните ограничувања: да одлучува за деловната, развојна и инвестициона политика, да одлучува за зголемување или намалување на капиталот, да одлучува за предавање на уделот на друштвото или да купува удели во други друштва, да одлучува за основање на нови друштва и деловни единици, да одлучува за распределба на добивката и начинот на покривање на загубите, да одлучува за статусните промени, како и за донесување на статут и други акти на друштвото, да одлучува за пласирање на капитал во износ над 50.000 УСД.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13027/98. (4838)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13769/99, на регистарска влошка бр. 020236 89?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за производство и трговија М.В.М. КОМПАНИ Јовче ДООЕЛ извоз-увоз бул. "Асном" бр. 8/3-3, Скопје.

Основач: Јовче Донеv ул. "Водњанска" бр. 54, Скопје. Друштвото е усогласено со Изјава за основање од 14.10.1999 год.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 37.10, 37.20. Дејности во надворешен трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, шпедиција и консигнација, малограничен промет со: Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица трговското друштво одговара со сите свои средства.

Јовче Донеv - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13769/99. (4839)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7162/99, на регистарска влошка бр. 020211 57?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет и услуги БОБИ-1 Цвета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Цон Кенеди" бр. 27, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.47, 52.46, 52.48, 52.45, 51.21, 51.23, 51.33, 51.35, 51.39, 51.46, 51.51, 51.54, 51.52, 51.53, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.70, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 63.30, 65.12/3, 50.50, 51.31, 51.34, 50.30/1, 50.30/2, 50.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 63.40, 74.40, 74.84, 50.20, 33.20, 52.74, 52.72, 52.72/1, 29.71, 52.72/2, 29.72, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.10, 19.20, 19.30,

25.13, 25.24, 93.01, 93.02, 93.05, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 18.23, 18.24, 19.10, 25.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.81, 15.85, 21.12, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.63, 37.10, 01.11/1, 01.11/2, 01.12/2, 01.22/1, 01.23, 01.25, 01.41/1, 01.41/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во меѓународниот промет, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со: Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица трговското друштво одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет - внатрешен и надворешен е Богданова Цвета - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7162/99. (4840)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9188/99, на регистарска влошка бр. 020220 30?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД во ТП на Превоз на патници во друмски сообраќај Ставре Славе Велковски СТОЛЕ БУС ТП ул. "Радован Ковачевиќ" бр. 45, Скопје.

Шифри на дејност: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

За вршење на дејностите спрема трети лица трговец - поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата. За сите обврски спрема трети лица трговец - поединец одговара со целиот свој имот. Управител на ТП е Стојко Велковски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9188/99. (4841)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13607/98, на регистарска влошка бр. 020231 92?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за новинско издавачка дејност и трговија МЕШАРИ Аднан и други ДОО ул. "Никола Петров" бр. 11, Скопје.

Усогласување на Издавачко претпријатие МЕШАРИ ДОО Скопје, ул. "Никола Петров" бр. 11. Претпријатието се усогласува согласно Законот за трговски друштва во Друштво за новинско издавачка дејност и трговија МЕШАРИ Аднан и други ДОО Скопје ул. "Никола Петров" бр. 11.

Од друштвото како основач истапува, Љуљиме Пруси од Скопје, а пристапуваат Кимет Агаи и Аднан Агаи од Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со: Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Друштвото во внатрешно и надворешно трговскиот промет ќе го застапува лицето Кимет Агаи - управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13607/98. (4842)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3761/99, на регистарска влошка бр. 020165 60?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет и услуги ЕЛКО ДИЗАЈН Трајко ДООЕЛ Скопје ул. "Загребска" бр. 3/11, Скопје.

Друштвото е настанато со усогласување на Претпријатије за проектирање, посредништво и промет "ЕЛКО-ДИЗАЈН" експорт-импорт Д.О.О. Скопје ул. "Загребска" бр. 3/11, Скопје (рег. влошка 1-20246-0-0-0 Основен суд Скопје I - Скопје) со ЗТД врз основа на изјава 01/1 бд 02.03.1999 година.

Основач и единствен содружник е Костов Трајко. Управител без ограничување е Костов Трајко од Скопје.

Во правниот промет со трети лица Друштвото има неограничени овластувања и сноси целосна одговорност.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување на странски физички и правни лица, шпедиција, комисион, консигнација и реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.1, 52.12, 52.2, 52.25, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 52.26, 50.20, 50.1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.3, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.44, 50.30, 52.74, 50.30/3, 52.27, 52.33, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 45.21, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.11, 45.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.7, 52.72, 52.74, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 25.24, 15.81, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 25.21, 25.22, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 72.30, 63.30, 63.40, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 74.12, 31.10, 31.62, 29.71, 29.72, 70.31, 70.20, 71.10, 25.11, 01.41, 01.42, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 71.40, 74.82, 74.84, 74.70, 92.72, 93.02, 93.05, 52.74, 20.52, 25.24.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3761/99. (4843)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4727/99, на регистарска влошка бр. 020218 86?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за промет, услуги и авто школа ТИМОНА Љупчо ДООЕЛ бул. "Јане Сандански" бр. 3/1, Скопје.

Фирмата е основана со акт од 15.05.1996 год., а основач е Велковски Љупчо од Скопје.

Дејности: 80.41, 80.42, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.52, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт и меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на Друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет (без ограничување) е Велковски Љупчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4727/99. (4845)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 18821/98, на регистарска влошка бр. 020240 877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето според ЗТД на Друштво за трговија и услуги ГАМЕН - ПРОМ Ганимет ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Маршал Тито 5" бр. 42, Сарај, Скопје.

Основач на друштвото е: Саити Ганимет од Скопје, ул. "Маршал Тито 5" бр. 42, со лк. 1349929 и ЕМ БГ 0502955455040, со основачки влог 10.362 ДЕМ.

Внатрешна трговија е: 15.11, 15.84, 15.71, 15.72, 15.61, 15.81/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.33, 15.98/2, 29.12, 29.13, 29.14, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 31.30, 20.20, 20.10/1, 26.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.23, 45.22, 45.24, 45.11, 45.32, 45.41, 45.42, 55.30/1, 55.30/2, 55.21/1, 55.11, 55.12, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 62.10, 62.20, 60.23, 60.24, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 51.46, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 74.13, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 70.31, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.82, 70.20, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 74.12, 71.33, 71.34, 74.83, 72.40, 71.32, 63.40. Надворешна трговија е: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува со свое име и за своја сметка. За обврските сторени со правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничување е Ганимет Саити.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 18821/98. (4848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12181/98, на регистарска влошка бр. 020181 877-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за интелектуални услуги и трговија МАРЕК Марија ДООЕЛ извоз-увоз ул. "Градски ѕид" блок бр. 10, Скопје.

Дејности: 32.02, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 51.57, 74.40, 74.14, 74.84, 74.12, 72.30, 01.21, 01.24, 15.81, 20.10/1, 25.24, 36.50, 36.63, 45.45, 45.21/2, 55.30/1, 60.22, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 93.02, 52.44, 52.50, 52.62, 52.63, 17.40, 17.40/1, 17.54/2, 18.22, 17.54, 17.54/1, 18.23, 18.21, 17.51, 15.33, 22.25, 63.30, 63.40, 52.72, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 36.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока на консигнациони складишта, компензациони работи, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Марија Макреска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12181/98. (4849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4267/99, на регистарска влошка бр. 020233 597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-

гласувањето на Друштво за производство и трговија на големо и мало ИГЗОКОС Игор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Саднански" бр. 86/6-8, Скопје.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.31, 51.38, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 51.52, 51.42, 51.42/1, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 65.12/3. Во надворешно-трговскиот промет друштвото ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, консигнациона продажба.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Игор Серафимовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4267/99. (4850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12182/98, на регистарска влошка бр. 020184 067-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКИ-КОМЕРЦ Сашо и други ДОО извоз-увоз ул. "Антон Попов" бб., Скопје.

Дејности: 28.62, 28.71, 28.74, 28.75, 29.32, 25.22, 26.70, 20.10/1, 20.40, 21.21, 25.11, 15.61, 15.98/2, 15.81/1, 15.33, 15.51, 01.11, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 60.23, 60.22, 60.24, 52.11, 52.21, 52.12, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.43, 51.51, 50.30/1, 50.40/4, 50.20, 63.30, 28.52, 52.74, 31.62, 65.12/3, 63.12, 55.30/1, 50.30, 52.62, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги во внатрешна и меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Сашо Митревски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12182/98. (4851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5375/99, на регистарска влошка бр. 020230 317-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за трговија, туризам, проектирање, инженеринг, производство и услуги СПЕКТАР-21 Горѓив Витомир ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Индустријска" 50, Кавадарци.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 50.20, 28.11, 28.12, 28.52, 28.62, 28.72, 28.75, 29.40, 29.56, 29.71, 29.72, 31.62, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.34, 45.45, 63.30, 55.30/2, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.05, 20.20, 20.40, 20.51, 15.91, 15.98/2, 37.10, 52.72/2, 52.72/1, 25.24, посредување и застапување во

прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од констигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешнотрговски промет е Витомир Ѓорѓиев - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5375/99. (4852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12441/98, на регистарска влошка бр. 020241 41?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие на Друштво за трговија, угостителство и туризам САМА-КОМЕРЦ Ѓорѓоски Ацко ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Антон Шурков" бр. 29/2-6, Велес.

Основач: Ѓорѓоски Ацко од Велес ул. "Антон Шурков" бр. 29/2-6.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 51.36, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешно-трговски промет со прехранбени производи, надворешно-трговски промет со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во прометот, реекспорт, констигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во своје име и за своја сметка.

Ѓорѓоски Ацко - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12441/98. (4853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5477/99, на регистарска влошка бр. 020234 68?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИРИМ-КОМПАНИЈА Зулбсар и др. ДОО увоз-извоз ул. "Питарница" бр. 3, Гостивар.

Основачи: Лирим Амети од Гостивар ул. "Питарница" бр. 3 со л.к. 215783 и ЕМБГ 0102980473004 издадена од ОВР Гостивар. Седиште: ул. "Питарница" бр. 3.

Дејности: 15.81, 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.23, 18.24, 20.10, 21.23, 25.21, 25.22, 25.12, 26.21, 28.21, 29.71, 36.63, 42.25, 45.31, 45.41, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.41, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.26, 52.41, 52.46, 52.48, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.12, 70.20, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, констигнација, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Лирим Амети - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5477/99. (4854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7781/98, на регистарска влошка бр. 020204 44?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Производно угостителско услужно и трговско друштво Н Е Х А Нецади и др. ДОО увоз-извоз Неготино - Неготино полошко.

Неготино - Неготино полошко - седиште. Оснивачи: Нецади Аљити од Неготино - Неготино полошко со л.к. 218568 ОВР Гостивар и ЕМБГ 2601948473004 и Хаки Аљити од Неготино - Неготино полошко со л.к. 182088 ОВР Гостивар и ЕМБГ 2005974473037.

Дејности: 24.20, 24.30, 24.52, 24.62, 24.63, 24.66, 51.17, 51.19, 51.31, 51.33, 51.36, 51.38, 51.39, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 74.82, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, констигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Нецади Аљити - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7781/98. (4855)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12460/98, на регистарска влошка бр. 020115 44?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето согласно Законот за трговски друштва на Друштво за производство, услуги и трговија на мало и големо СТВ ПРИЗМА Тони ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Ристо Равановски" бр. 10, Скопје.

Друштвото е усогласено со договор од 07.12.1998 год. Единствен содружник: Велков Тони, ул. "Ристо Равановски" бр. 10, Скопје, л.к.бр. 1263826, ЕМБ 27069 65450022.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 21.12, 22.21, 22.22, 24.16, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.20/2, 74.20/3. Надворешна трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на странски стоки од констигнациони складови, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Велков Тони, ул. "Ристо Равановски" бр. 10, Скопје, л.к.бр. 1263826, ЕМБ 270696-5450022 - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12460/98. (4856)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3388/99, во регистарската влошка бр. 009552, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Бене Ориѓански ГО-КО увоз-извоз ДООЕЛ с. Сопотница, општина Сопотница.

Дејности: 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 20.10/1, 31.20, 31.62, 45.31, 45.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 92.12, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на ДООЕЛ во правниот промет со трети лица во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет: Бене Ориѓански - управител со неограничени овластувања.

Основната главнина на ДООЕЛ изнесува 5.100 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3388/99. (4974)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3731/99, во регистарската влошка бр. 009895, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, промет и услуги БИЦО ПРОМ, Јован Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице увоз-извоз ул. Илија Василески бр. 10, Прилеп.

Се врши упис во трговскиот регистар на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице со назив Друштво за производство, трговија, промет и услуги БИЦО ПРОМ, Јован друштво со ограничена одговорност основано од едно лице увоз-извоз Прилеп. Седиштето на друштвото ќе биде на ул. Илија Василески бр. 10 во Прилеп.

Единствен содружник и управител на друштвото во правниот промет со трети лица и во надворешнотрговскиот промет ќе биде лицето Бицоски Јован од Прилеп со стан на ул. Илија Василески бр. 10 и со бр. на л.к. 236595 и со м.бр. 2502953440019 издадена од УВР Прилеп.

Друштвото во своето работење ќе ги обавува следните дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 21.21, 22.22, 25.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.48, 52.62.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.500 германски марки или 176.000,00 денари во денарска противвредност што единствениот содружник ги внесе

сува како основачки влог согласно извештајот на овластениот судски проценител, а во согласност со Законот за трговски друштва.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3731/99. (4976)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4124/99, во регистарската влошка бр. 010286, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија Љазам Сејдини АРМРИЈА увоз-извоз ДООЕЛ с. Зајас - Зајас.

Основање на друштво за производство, услуги, угостителство и трговија Љазам Сејдини АРМРИЈА увоз-извоз ДООЕЛ с. Зајас - Зајас.

Единствен содружник во друштвото е Љазам Сејдини од с. Зајас - Зајас.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.000 германски марки или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности кои ќе ги врши друштвото: 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.55, 51.37, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, откуп на печурки и шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно-агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговското работење е Љазам Сејдини - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4124/99. (4977)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3939/99, во регистарската влошка бр. 010101, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало Ајет Аљиџи ШАР-ПРОМЕТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. Горѓи Наумов бр. 59, Битола.

Основање на ДООЕЛ со

Фирма: Друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало Ајет Аљиџи ШАР-ПРОМЕТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ. Седиште: ул. Горѓи Наумов бр. 59, Битола.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98, 16.00, 16.00/2, 20.40, 20.51, 22.11, 22.13, 22.14, 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 24.41, 24.42, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.4,

52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.63, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.12, 93.02.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Ајет Алији - управител без ограничување со м.бр. 1907951410003.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3939/99. (4978)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4178/99, во регистарската влошка бр. 010340, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги Јовчевски Митре КАЛИСТО увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. "Новачки пат" бб.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 74.84, 93.05, 01.25, 15.33, 19.10, 19.20, 52.33, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.12, 74.70, 74.82, 92.72, 93.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98, 17.30, 17.40, 17.71, 17.72, 21.21, 21.22, 21.23, 45.41, 45.43, 63.60, 63.40, 55.30, 55.51, 55.52, 92.34, 92.62, 93.04, 93.05, 20.10, 20.20, 20.40, 20.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.30, 25.24, 15.81, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 74.14, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.11, 65.12/2, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, малограѓанен промет, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, агенциски услуги во транспортот, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полна одговорност. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот со полна одговорност.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува: Јовчевски Митре - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4178/99. (4979)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4194/99, во регистарската влошка бр. 010103 567-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз АЛЕКСАНДАР Блажески Драган, ДООЕЛ Кичево, Мехмед Мехмеди Е-2-1/6.

Дејности: 52.44/1 - трговија на мало со мебел, 52.42 - трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало со обувки и кожа, 20.10, 20.30, 20.51, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/2, 36.63, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 60.22, 74.12, 74.20, 95.00.

Во правниот промет со трети лица друштвото АЛЕКСАНДАР Блажески Драган, Кичево, М. Мехмеди настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Блажески Драган - управител без ограничување.

Основниот влог (траен капитал) на друштвото изнесува 5.300 ДЕМ, денарска противвредност 164.300,00 денари по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4194/99. (4980)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4215/99, во регистарската влошка бр. 010377, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за услуги, производство и трговија на големо и мало "Металец-Инжењеринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. Индустриски дел бб.

Дејности: 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 74.84, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.71, 29.72, 51.15, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.47, 51.54, 52.12, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.74.

Во правниот промет со трети лица друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало "Металец-Инжењеринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. Индустриски дел бб, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Корчуланин Винко - вршител на должноста управител без ограничување.

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Корчуланин Винко - вршител на должноста управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица настапува друштвото во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4215/99. (4981)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4263/99, во регистарската влошка бр. 010104 257-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТО-КОМЕРЦ Илко ДООЕЛ увоз-извоз, Битола ул. "Дарвинова" бр. 5, Битола.

1. Се основа Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДООЕЛ увоз-извоз, Битола ул. "Дарвинова" бр. 5, Битола.

2. Основач на друштвото ќе биде: Илко Димовски ул. "Дарвинова" бр. 5, Битола М.Б. 3005952410019.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува: вкупен износ 158.100,00 ден. или 5.100 ДЕМ, рачунато по среден курс на Народната банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности:

Во внатрешниот трговски промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,

51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 1. надворешна трговија со прехранбени производи, 2. надворешна трговија со непрехранбени производи, 3. посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, 4. продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, 5. угостителски и туристички услуги, 6. меѓународен транспорт на стоки и патници, 7. изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, 8. меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Илко Димовски од Битола ул. "Дарвинова" бр. 5 со МБ 3005952410019 - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4263/99. (4982)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 26/00, на регистарска влошка бр. 020159027-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало "БОБИ М" Стојче ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 2, Скопје.

Се брише Стојче Кузмановски, се запишува Богослав Кузмановски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 26/00. (5477)

Основиот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1666/99, на регистарска влошка бр. 020073557-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејноста на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински плаќања "ФЕРШПЕД" АД ул. "Народен Фронт" бр. 17, Скопје.

Дејноста се проширува со: 01.21, 01.22/1, 15.11, 15.51, 15.81, 15.52, 51.52, 51.63, 51.65, 51.66, 52.32, 50.20, 55.40, 60.22, 64.12, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/5, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.61, 92.62, 92.71, 93.01, 93.02.

Услуги на конгресниот и здравствено-рекреативниот туризам, сообраќајни услуги на Меѓународниот туристички промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1666/99. (5478)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1669/99, на регистарска влошка бр. 020041327-4-02-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Брокерско посредничко друштво "ФЕРШПЕД БРО" од Скопје.

Се брише досегашниот управител Михајло Брова Зиков, а се запишува Влатко Панајотовиќ - извршен директор во одборот на директори со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1669/99. (5479)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1051/99, на регистарска влошка бр. 1-393-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Основно Училиште "Браќа Миладиновци" - Куманово.

Да се брише досегашниот ВД директор Мите Митревски, а да се запише новиот застапник ВД директор Саше Димковски со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1051/99. (5480)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1647/99, на регистарска влошка бр. 020084667-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Металургиско хемиски комбинат "ЗЛЕТОВО" АД, ул. "Моша Пијаде" 66, Велес.

Се брише Жанко Чадо - Извршен директор - Генерален директор, според Статутот, без ограничување.

Се запишува Чедо Петров - Извршен директор - Генерален директор, според Статутот, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1647/99. (5481)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1619/99, на регистарска влошка бр. 020134287-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на управител на Друштвото за промет на големо "БАНИМЕКС" Срѓан ДООЕЛ, ул. "Васил Главинов" бр. 3/5-2, Скопје.

Се брише Јовановиќ Срѓан, се запишува Апостолска Билјана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1619/99. (5482)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1601/99, на регистарска влошка бр. 020045127-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на Трговското друштво за промет, посредување, услуги и застапување "ЈУ-ЕЛ" експорт-импорт, ДОО, Христијан и др. ул. "29-ти Ноември" бр. 42/1-2, Скопје.

Се брише Марина Петрова управител без ограничување.

Се запишува Христијан Апостолов управител без ограничување.

Пречистен текст: Христијан Апостолов управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1601/99. (5483)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1122/99, на регистарска влошка бр. 1-2194-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на Основното училиште "Јероним Де Рада" с.Черкези, Куманово, со целосна одговорност.

Се брише Сабри Асани ВД директор на училиштето без ограничување.

Се запишува Азир Азири ВД директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Азир Азири ВД директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1122/99. (5484)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8403/99, на регистарска влошка бр. 020206647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар соглас, а не о на друштво за производство, т.говина и услуги "МАРИО УНО" Милан ДООЕЛ, увоз-извоз, бул. "АСНОМ" бр. 56/1-18, Скопје.

Дејности: 02.01, 02.02, 18.24, 19.10, 19.30, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.58, 51.59, 51.60, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.67, 51.68, 51.69, 51.70, 51.71, 51.72, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77, 51.78, 51.79, 51.80, 51.81, 51.82, 51.83, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.88, 51.89, 51.90, 51.91, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 51.96, 51.97, 51.98, 51.99, 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 52.16, 52.17, 52.18, 52.19, 52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.30, 52.31, 52.32, 52.33, 52.34, 52.35, 52.36, 52.37, 52.38, 52.39, 52.40, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.51, 52.52, 52.53, 52.54, 52.55, 52.56, 52.57, 52.58, 52.59, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52.65, 52.66, 52.67, 52.68, 52.69, 52.70, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 52.76, 52.77, 52.78, 52.79, 52.80, 52.81, 52.82, 52.83, 52.84, 52.85, 52.86, 52.87, 52.88, 52.89, 52.90, 52.91, 52.92, 52.93, 52.94, 52.95, 52.96, 52.97, 52.98, 52.99, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06, 53.07, 53.08, 53.09, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.18, 53.19, 53.20, 53.21, 53.22, 53.23, 53.24, 53.25, 53.26, 53.27, 53.28, 53.29, 53.30, 53.31, 53.32, 53.33, 53.34, 53.35, 53.36, 53.37, 53.38, 53.39, 53.40, 53.41, 53.42, 53.43, 53.44, 53.45, 53.46, 53.47, 53.48, 53.49, 53.50, 53.51, 53.52, 53.53, 53.54, 53.55, 53.56, 53.57, 53.58, 53.59, 53.60, 53.61, 53.62, 53.63, 53.64, 53.65, 53.66, 53.67, 53.68, 53.69, 53.70, 53.71, 53.72, 53.73, 53.74, 53.75, 53.76, 53.77, 53.78, 53.79, 53.80, 53.81, 53.82, 53.83, 53.84, 53.85, 53.86, 53.87, 53.88, 53.89, 53.90, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.97, 53.98, 53.99, 54.01, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, 54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.14, 54.15, 54.16, 54.17, 54.18, 54.19, 54.20, 54.21, 54.22, 54.23, 54.24, 54.25, 54.26, 54.27, 54.28, 54.29, 54.30, 54.31, 54.32, 54.33, 54.34, 54.35, 54.36, 54.37, 54.38, 54.39, 54.40, 54.41, 54.42, 54.43, 54.44, 54.45, 54.46, 54.47, 54.48, 54.49, 54.50, 54.51, 54.52, 54.53, 54.54, 54.55, 54.56, 54.57, 54.58, 54.59, 54.60, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.65, 54.66, 54.67, 54.68, 54.69, 54.70, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.75, 54.76, 54.77, 54.78, 54.79, 54.80, 54.81, 54.82, 54.83, 54.84, 54.85, 54.86, 54.87, 54.88, 54.89, 54.90, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.96, 54.97, 54.98, 54.99, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 55.17, 55.18, 55.19, 55.20, 55.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 55.27, 55.28, 55.29, 55.30, 55.31, 55.32, 55.33, 55.34, 55.35, 55.36, 55.37, 55.38, 55.39, 55.40, 55.41, 55.42, 55.43, 55.44, 55.45, 55.46, 55.47, 55.48, 55.49, 55.50, 55.51, 55.52, 55.53, 55.54, 55.55, 55.56, 55.57, 55.58, 55.59, 55.60, 55.61, 55.62, 55.63, 55.64, 55.65, 55.66, 55.67, 55.68, 55.69, 55.70, 55.71, 55.72, 55.73, 55.74, 55.75, 55.76, 55.77, 55.78, 55.79, 55.80, 55.81, 55.82, 55.83, 55.84, 55.85, 55.86, 55.87, 55.88, 55.89, 55.90, 55.91, 55.92, 55.93, 55.94, 55.95, 55.96, 55.97, 55.98, 55.99, 56.01, 56.02, 56.03, 56.04, 56.05, 56.06, 56.07, 56.08, 56.09, 56.10, 56.11, 56.12, 56.13, 56.14, 56.15, 56.16, 56.17, 56.18, 56.19, 56.20, 56.21, 56.22, 56.23, 56.24, 56.25, 56.26, 56.27, 56.28, 56.29, 56.30, 56.31, 56.32, 56.33, 56.34, 56.35, 56.36, 56.37, 56.38, 56.39, 56.40, 56.41, 56.42, 56.43, 56.44, 56.45, 56.46, 56.47, 56.48, 56.49, 56.50, 56.51, 56.52, 56.53, 56.54, 56.55, 56.56, 56.57, 56.58, 56.59, 56.60, 56.61, 56.62, 56.63, 56.64, 56.65, 56.66, 56.67, 56.68, 56.69, 56.70, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74, 56.75, 56.76, 56.77, 56.78, 56.79, 56.80, 56.81, 56.82, 56.83, 56.84, 56.85, 56.86, 56.87, 56.88, 56.89, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.94, 56.95, 56.96, 56.97, 56.98, 56.99, 57.01, 57.02, 57.03, 57.04, 57.05, 57.06, 57.07, 57.08, 57.09, 57.10, 57.11, 57.12, 57.13, 57.14, 57.15, 57.16, 57.17, 57.18, 57.19, 57.20, 57.21, 57.22, 57.23, 57.24, 57.25, 57.26, 57.27, 57.28, 57.29, 57.30, 57.31, 57.32, 57.33, 57.34, 57.35, 57.36, 57.37, 57.38, 57.39, 57.40, 57.41, 57.42, 57.43, 57.44, 57.45, 57.46, 57.47, 57.48, 57.49, 57.50, 57.51, 57.52, 57.53, 57.54, 57.55, 57.56, 57.57, 57.58, 57.59, 57.60, 57.61, 57.62, 57.63, 57.64, 57.65, 57.66, 57.67, 57.68, 57.69, 57.70, 57.71, 57.72, 57.73, 57.74, 57.75, 57.76, 57.77, 57.78, 57.79, 57.80, 57.81, 57.82, 57.83, 57.84, 57.85, 57.86, 57.87, 57.88, 57.89, 57.90, 57.91, 57.92, 57.93, 57.94, 57.95, 57.96, 57.97, 57.98, 57.99, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15, 58.16, 58.17, 58.18, 58.19, 58.20, 58.21, 58.22, 58.23, 58.24, 58.25, 58.26, 58.27, 58.28, 58.29, 58.30, 58.31, 58.32, 58.33, 58.34, 58.35, 58.36, 58.37, 58.38, 58.39, 58.40, 58.41, 58.42, 58.43, 58.44, 58.45, 58.46, 58.47, 58.48, 58.49, 58.50, 58.51, 58.52, 58.53, 58.54, 58.55, 58.56, 58.57, 58.58, 58.59, 58.60, 58.61, 58.62, 58.63, 58.64, 58.65, 58.66, 58.67, 58.68, 58.69, 58.70, 58.71, 58.72, 58.73, 58.74, 58.75, 58.76, 58.77, 58.78, 58.79, 58.80, 58.81, 58.82, 58.83, 58.84, 58.85, 58.86, 58.87, 58.88, 58.89, 58.90, 58.91, 58.92, 58.93, 58.94, 58.95, 58.96, 58.97, 58.98, 58.99, 59.01, 59.02, 59.03, 59.04, 59.05, 59.06, 59.07, 59.08, 59.09, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15, 59.16, 59.17, 59.18, 59.19, 59.20, 59.21, 59.22, 59.23, 59.24, 59.25, 59.26, 59.27, 59.28, 59.29, 59.30, 59.31, 59.32, 59.33, 59.34, 59.35, 59.36, 59.37, 59.38, 59.39, 59.40, 59.41, 59.42, 59.43, 59.44, 59.45, 59.46, 59.47, 59.48, 59.49, 59.50, 59.51, 59.52, 59.53, 59.54, 59.55, 59.56, 59.57, 59.58, 59.59, 59.60, 59.61, 59.62, 59.63, 59.64, 59.65, 59.66, 59.67, 59.68, 59.69, 59.70, 59.71, 59.72, 59.73, 59.74, 59.75, 59.76, 59.77, 59.78, 59.79, 59.80, 59.81, 59.82, 59.83, 59.84, 59.85, 59.86, 59.87, 59.88, 59.89, 59.90, 59.91, 59.92, 59.93, 59.94, 59.95, 59.96, 59.97, 59.98, 59.99, 60.01, 60.02, 60.03, 60.04, 60.05, 60.06, 60.07, 60.08, 60.09, 60.10, 60.11, 60.12, 60.13, 60.14, 60.15, 60.16, 60.17, 60.18, 60.19, 60.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.25, 60.26, 60.27, 60.28, 60.29, 60.30, 60.31, 60.32, 60.33, 60.34, 60.35, 60.36, 60.37, 60.38, 60.39, 60.40, 60.41, 60.42, 60.43, 60.44, 60.45, 60.46, 60.47, 60.48, 60.49, 60.50, 60.51, 60.52, 60.53, 60.54, 60.55, 60.56, 60.57, 60.58, 60.59, 60.60, 60.61, 60.62, 60.63, 60.64, 60.65, 60.66, 60.67, 60.68, 60.69, 60.70, 60.71, 60.72, 60.73, 60.74, 60.75, 60.76, 60.77, 60.78, 60.79, 60.80, 60.81, 60.82, 60.83, 60.84, 60.85, 60.86, 60.87, 60.88, 60.89, 60.90, 60.91, 60.92, 60.93, 60.94, 60.95, 60.96, 60.97, 60.98, 60.99, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 61.18, 61.19, 61.20, 61.21, 61.22, 61.23, 61.24, 61.25, 61.26, 61.27, 61.28, 61.29, 61.30, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.37, 61.38, 61.39, 61.40, 61.41, 61.42, 61.43, 61.44, 61.45, 61.46, 61.47, 61.48, 61.49, 61.50, 61.51, 61.52, 61.53, 61.54, 61.55, 61.56, 61.57, 61.58, 61.59, 61.60, 61.61, 61.62, 61.63, 61.64, 61.65, 61.66, 61.67, 61.68, 61.69, 61.70, 61.71, 61.72, 61.73, 61.74, 61.75, 61.76, 61.77, 61.78, 61.79, 61.80, 61.81, 61.82, 61.83, 61.84, 61.85, 61.86, 61.87, 61.88, 61.89, 61.90, 61.91, 61.92, 61.93, 61.94, 61.95, 61.96, 61.97, 61.98, 61.99, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 62.18, 62.19, 62.20, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.25, 62.26, 62.27, 62.28, 62.2

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни лица, посредување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото е назначено лицето Милан Башовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8403/99. (5485)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 51/2000, на регистарска влошка бр. 02011363? - 8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, угостителски и други услуги "КОЛПО ГРОСО" Коста ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Гемидиска" бр. 2/8, Скопје.

Со одлука од 30.12.1998 година се менува лицето за застапување.

Се запишува Стојанова Благица, управител без ограничување.

Се брише Коста Дерибабов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 51/2000. (5486)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15327/99, на регистарска влошка бр. 02023603? - 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги "СОФИ" Нада ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 40/2-8, Скопје.

Основач на трговското друштво е Нада Томовска од Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 40/2-8 со л.к. бр. 1373369 и МБ 2306958455002, со изјава за основање трговско друштво од 15.12.1999 година.

Дејност на друштвото е: 17.30, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.11, 72.60, 74.40, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, продажба на стоки на консигнација.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства и во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на Друштвото е Нада Томовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15327/99. (5538)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15245/99, на регистарска влошка бр. 02023827? - 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам, градежништво, угостителство и услуги "Ј-М" Јулија ДООЕЛ, експорт-импорт, бул. "Кочо Рацин" бр. 20/40, Скопје.

Друштвото е основано со акт за основање од 14.12.1999 година.

Единствен содружник: Јулија Тапарчевска од Скопје.

Седиште: бул. "Кочо Рацин" бр. 20/40, Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.89, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62,

52.63, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15245/99. (5539)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13283/99, на регистарска влошка бр. 02020713? - 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги "ЕРДО-ПРОМ" Гунаил ДООЕЛ, увоз-извоз, с.Отља, општина Липково.

Основач-содружник: Гунаил Рецепи од с.Отља, општина Липково.

Дејности: 28.51, 28.52, 28.75, 28.12, 45.45, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.37, 51.41, 51.42, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.05, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, компензациони работи, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограѓанин промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, привремен извоз и увоз на стоки, агенциски услуги на транспортот, услуги во меѓународниот превоз на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Гунаил Рецепи, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13283/99. (5540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15398/99, на регистарска влошка бр. 02024222? - 8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Друштво за производство, промет, градежништво и услуги "ГАЛА КОМПАНИ" Стеван ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "Драчевска" бр. 168, Скопје.

Основач: Стеван Секулоски, ул. "Драчевска" бр. 168, Скопје, л.к. бр. 1519486 и МБ 2112951450006.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/2, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.25, 22.25, 24.14, 25.22, 26.21, 29.53, 29.54, 29.71, 29.72, 31.20, 33.40, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.32, 92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограѓанин промет со СРЈ, Грција, Бугарија и Албанија, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународна шпедиција, консигнација, комисиона продажба, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Стеван Секулоски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15398/99. (5541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11711/99, на регистарска влошка бр. 02023443?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Николовска Петко Надица "НИ-КО" ТП колонијал, с.Љубодраг, Куманово.

Дејности во внатрешниот промет: 52.23-трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци, 52.24-трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25-трговија на мало со алкохолни и други пијалаци, 52.26-трговија на мало со производи од тутун, 52.27-друга трговија на мало со храна, во специјализирани продавници.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Николовска Надица - управител без ограничувања.

Основач е Николовска Надица, с.Љубодраг, Куманово, МБ 1602968485025.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11711/99. (5542)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5316/99, на регистарска влошка бр. 02022968?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП "ГРИП" Музафер Бешир Тутиќ превоз на лица и стоки, с.Батинци бр. 331, Студеничани.

Упис на трговец-поединец Музафер Тутиќ од с.Батинци, бр. 331, Студеничани.

Предмет на работење: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот ТП ќе одговара со целиот свој имот.

За управител со неограничени овластувања се именува Музафер Тутиќ од с.Батинци, бр. 331, Студеничани, л.к. бр. 1416923, МБ 2508972450171.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5316/99. (5543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6804/99, на регистарска влошка бр. 02017215?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП "РЕМЗИ ТРАНС" Ремзија Рамадан Реџеповски превоз на стоки и лица, с.Мојанци, Арачиново.

Упис на трговец-поединец Ремзија Рамадан Реџеповски од с.Мојанци, Арачиново, л.к. бр. 1418322, МБ 2501954450038.

Предмет на работење: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара со целиот свој имот.

За управител со неограничени овластувања се именува Ремзија Реџеповски од с.Мојанци, Арачиново, л.к. бр. 1418322, МБ 2501954450038.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6804/99. (5544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5870/99, на регистарска влошка бр. 02017911?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Ацковски Панко Миле "ПАНАМ ТРЕЈД" ТП автотакси, ул. "Горче Петров" бр. 86, Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Ацковски Миле, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5870/99. (5545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15212/99, на регистарска влошка бр. 02023857?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз "АНМЕМА" Ангелко ДООЕЛ, бул. "Ј.Сандански" бр. 25/1-21, Скопје.

Скратен назив на фирма: "АНМЕМА" ДООЕЛ Скопје.

Седиште: бул. "Јане Сандански" бр. 25/1-21, Скопје.

Содружник: Соколовски Ангелко, бул. "Јане Сандански" бр.25/1-21, Скопје со изјава од 10.12.1999 година.

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 17.40/1, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со цвеќе, семенски и саден материјал, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, реекспорт, снабдување и продажба на стоки од констигуациони складишта, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, туристички агенции, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Цветаноска Јасминка, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15212/99. (5546)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2664/99, во регистарската влошка бр. 03006564?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд на Друштво за транспорт, трговија и услуги Гиш Гиг Л з в др. ј д в ц у П е м, бр. 21.

Јавното трговско друштво е основано со договор за основање од 12.10.1999 година. Основачи-содружници на јтд се: 1) Гиг Лазаров од Винаца, со стан на ул. "Првوماјска" - 21, државјанин на РМ; и 2) Рада Лазарова од Винаца, со стан на ул. "Првوماјска" - 21, државјанин на РМ - одговараат лично, солидарно и неограничено со целиот свој имот.

Дејности: 60.22, 60.24, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.56, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.62, 55.30/1, 55.40, 17.40/1, 18.22, 20.30, 36.14, 52.72/1, 93.02. Дејности во надворешно-трговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги во надворешно-трговскиот промет, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, малограничен промет со Република Бугарија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица јтд настапува самостојно и неограничено. За обврските направени во правниот промет со трети лица јтд одговара со целиот свој имот.

Овластен застапник на јтд во внатрешниот и надворешно-трговски промет е содружникот-управител Гиг Лазаров, со потполно овластување.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2664/99. (5252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 58/2000, во регистарската влошка бр. 020039 267-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главнина и промена на управител на Трговско друштво за производство и промет ОПИТ Вехбија Хоџиќ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Општина Центар, ул. Васил Ѓоргов, бр. 28/19.

Се врши промена на управителот: да се брише Вехбија Хоџиќ - управител без ограничување, а да се запише Даут Даут - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 58/2000. (5487)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1448/99, во регистарската влошка бр. 0200660 697-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и промената на фирма на Друштво за трговија на големо РЕПРО 21 ДОО ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, Скопје.

Друштво за трговија на големо РЕПРО 21 Оне Лимитед ДООЕЛ Скопје ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1448/99. (5488)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1504/99, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА Ристо и други ДОО, Скопје ул. Брадфордска бр. 1.

Се брише Љиљана Гугувчевска, од Скопје, а се запишува Лузевски Ристо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1504/99. (5489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 78/2000, во регистарската влошка бр. 020188 477-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштво за производство, трговија и услуги ГЕЛ-ПРОМ Ангелче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Кеј 13-ти Ноември" кула 4 секција 01 - ГТЦ Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 74.83 - секретарски и преведувачки активност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 78/2000. (5490)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1055/99, во регистарската влошка бр. 020125 337-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштво за проектирање, промет и услуги ВЕСТА, Борис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 40/3-4.

Дејноста се проширува со: 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75.

Пречистен текст: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.25, 55.40, 55.51, 55.52, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 63.30, 63.40, 50.20, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.72/2, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.30, 92.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 60.22, 93.05, 65.12/3, 63.11, 63.12, 55.30, 55.23, 51.19,

51.17, 51.16, 51.11, 51.12, 51.13, 51.20, 51.32, 51.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 15.98, 17.51, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 24.80, 24.51, 24.52, 25.22, 26.21, 26.22, 26.25, 26.30, 26.40, 28.62, 28.63, 28.74, 36.63, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1055/99. (5491)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1446/99, во регистарската влошка бр. 0200104 157-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и истапување на содружник на Друштво за промет и услуги БЕЛТ Ристе и др. ДОО Скопје ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/3, Скопје.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за промет и услуги БЕЛТ Ристе ДООЕЛ Скопје ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/3, Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Стојковик Александра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1446/99. (5492)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2768/99, во регистарската влошка бр. 030066687-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Трговец поединец Вице, Вице Јаким Димитров тп Кочани со седиште на ул. Бел Камен 28.

Фирма: Трговец поединец Вице, Вице Јаким Димитров тп. Седиште: ул. Бел Камен бр. 28. Дејност: 60.22. Одговорност: Трговецот поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот. Овластен потписник: Вице Јаким Димитров со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2768/99. (5255)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 1090/99, во регистарската влошка бр. 030049917-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за земјоделие, услуги и трговија Економ-ПБМ доо увоз-извоз Муртино 409.

Содружници се: 1. Милчо Панов од Муртино бр. 409, 2. Бисера Панова од Муртино бр. 409 2,

Седиште: Муртино бр. 409.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.12, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција, Р. Бугарија и Р. Албанија, реекспорт, застапување и претставување, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, комисиона продажба на стоки од увоз, посредување во надворешнотрговскиот промет, консигнациони работи, меѓународни агенциски работи.

Друштвото ѝо правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Милчо Панов, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 1090/99.
(5256)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2760/99, во регистарската влошка бр. 03006660?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Трговец поединец Оли, Оливер Стојан Андевски тп Кочани со седиште на ул. Осоговска бр. 9.

Фирма: Трговец поединец Оли, Оливер Стојан Андевски тп. Седиште: ул. Осоговска бр. 9, Кочани.

Дејност: 60.22.

Одговорност: Трговецот поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот. Овластен потписник: Оливер Стојан Андевски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2760/99.
(5257)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2769/99, во регистарската влошка бр. 03006669?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Трговец поединец Вани, Ванчо Јаким Георгиевски тп Кочани со седиште на ул. Христијан Карпош бр. 15 б.

Фирма: Трговец поединец Вани, Ванчо Јаким Георгиевски. Седиште: ул. Христијан Карпош бр. 15 б.

Дејност: 60.22.

Одговорност: Трговецот поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот. Овластен потписник: Ванчо Јаким Георгиевски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2769/99.
(5258)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 1446/99, во регистарската влошка бр. 03005347?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство и трговија Гердан дооел извоз-увоз, Делчево ул. Горче Петров бр. 44.

Единствен содружник на друштвото е Страшо Стојчевски од Делчево ул. Горче Петров бр. 44 со л.к. бр. 47323 издадена од ОВР Делчево и ембг 0802970 492509, државјанин на Република Македонија. Основачот не одговара надвор од вложените средства.

Дејности на друштвото се: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.12, 74.70, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници,

услуги во врска со меѓународниот транспорт како: меѓународна шпедиција, складирање и агенциски услуги во транспортот, привремен увоз-извоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските друштвото одговара со својот свој имот. Страшо Стојчевски од Делчево - управител на друштвото без ограничување и на неопределено време. Страшо Стојчевски од Делчево застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 1446/99.
(5259)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2849/99, во регистарската влошка бр. 03006749?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги С и Ј дооел Пехчево ул. Илинденска бр. 35, Пехчево.

Се запишува: основање на Друштво за производство, трговија и услуги С и Ј дооел Пехчево ул. Илинденска бр. 35, Пехчево. Основач: Тони Василевски од Пехчево, л.к. 39332, ембг 1403971491508 ОВР Берово. Управител: Лепа Василевска од Пехчево, л.к. 41446, ембг 2308972496504 ОВР Берово - управител без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.83, 15.84, 15.98, 15.98/1, 18.21, 18.22, 20.10, 20.10/1, 25.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.46, 52.63, 55.30, 60.22, 92.33 и 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2849/99.
(5260)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2668/99, во регистарската влошка бр. 03006567?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на дооел на Друштво за превоз, трговија и услуги Експрес 2000 дооел увоз-извоз с. Старо Коњарево бр. 153, Ново Село.

Се основа Друштво за превоз, трговија и услуги Експрес 2000 дооел увоз-извоз, со седиште во с. Старо Коњарево бр. 153, Ново Село.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.50, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 02.02, 05.01, 05.02, 40.20, 63.30, 63.40, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.66, 51.70.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, и за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнационите склади, комисиона продажба.

Јованова Ангелина - управител без ограничување со л.к.бр. 197793 и МБ - 1407952465046 УВР Струмица, а водно и застапник во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2668/99.
(5261)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2119/99, во регистарската влошка бр. 030060207-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на основање на ТП на Трговец поединец Данчо Борис Милковски ТП Пробиштип ул. 11 Октомври бб.

Основач е Данчо Милковски од Пробиштип ул. 11 Октомври бр. 13.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските со трети лица трговецот поединец одговара лично и со целиот свој имот.

Овластен потписник на трговецот поединец е Данчо Милковски од Пробиштип ул. 11 Октомври бр. 13 со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешно работење.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2119/99. (5241)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2812/99, во регистарската влошка бр. 030067137-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Сузана Стефан Крастовска тп с. Ратево, Берово.

Упис на трговец поединец чиј основач е: Сузана Крастовска од с. Ратево, Берово, со л.к. бр. 46923 - ОВР Берово и мб 0110969496518. Фирма и седиште: Трговец поединец Сузана Стефан Крастовска ТП с. Ратево, Берово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот. Овластен потписник со неограничени овластувања е: Сузана Крастовска од с. Ратево, Берово со л.к.бр. 46923 ОВР Берово и мб 0110969496518

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2812/99. (5242)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2734/99, во регистарската влошка бр. 030066347-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство и трговија Арнамо увоз-извоз ДОО ул. "Моша Пијаде" бр. 44, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, застапување, претставување, реекспорт, меѓународна шпедиција, комисиони услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Управител на друштвото е: Роза Кусиванова од Струмица, л.к. 205141 и м.б. 1809963465014 издадена од УВР Струмица, со неограничени овластувања. Застапник на друштвото е: Роза Кусиванова од Струмица со л.к. 205141 и м.б. 1809963465014 издадена од УВР

Струмица, со неограничени овластувања. Содружници на друштвото се: Роза Кусиванова од Струмица со л.к. 205141 и м.б. 1809963465014 издадена од УВР Струмица, ул. "Моша Пијаде" бр. 44 и Горѓе Кусиванов од Струмица со л.к. 189777 и м.б. 1804962460009 издадена од УВР Струмица, ул. "Моша Пијаде" бр. 44.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2734/99. (5243)

Основниот суд Штип - Штип, со решението Трег. бр. 2632/99, во регистарската влошка бр. 0300-65327-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на доел на Друштво за трговија и услуги Никотранс увоз-извоз доел ул. "Крушевска Република" бр. 12, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, застапување, претставување, реекспорт, меѓународна шпедиција, комисиони работи од областа на прометот со стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници. Единствен содружник во друштвото е лицето Никола Чамовски од Струмица, л.к. 218244 и м.б. 3101954460004 издадена од УВР Струмица.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Управител на друштвото е: Чамовски Никола од Струмица, л.к. 218244 и м.б. 3101954460004 УВР Струмица со неограничени овластувања. Застапник на друштвото е: Чамовски Никола од Струмица, л.к. 218244 и м.б. 3101954460004 УВР Струмица со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип - Штип, Трег. бр. 2632/99. (5244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 679/99, во регистарската влошка бр. 1-1275-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Музеј на град Неготино, Неготино, населба "Антигона II" бб.

Се врши промена на лицето овластено за застапување:

Да се брише Ангеловски Киро вршител на должноста директор, без ограничување. Да се запише Пане Трајков в.д. директор без ограничување во овластувањето.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 679/99. (5452)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1370/99, во регистарската влошка бр. 020173 157-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач на Трговско друштво за увоз-извоз давачка дејност ГРАФИКА ул. Волгоградска бр. 12/2815.

Од друштвото истапува Дарко Ѓорѓиевски од Скопје, а пристапува Наумовска Љубица од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1370/99. (5453)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1039/99, во регистарската влошка бр. 02049 137-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за производство, трговија и превоз ИНА-ТРЕД Илија ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. Титовомитровачка 28.

Од Друштвото се брише Илија Молошевски управител без ограничување. Се запишува Ивица Трајковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1039/99. (5454)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3422/98, во регистарската влошка бр. 1-139-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот за основно образование на Централно основно училиште "Братство Единство" ц.о. село Средно Коњари - Скопско.

Се врши усогласување на Централно основно училиште "Братство Единство" ц.о. село Средно Коњари - Скопско со Законот за основно образование во Основно училиште "Братство Единство" село Средно Коњари - Петровец и промена на управител. Да се брише Мите Стојчевски в.д. директор, а да се запише Незир Адиле в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3422/98. (5455)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12629/99, на регистарската влошка бр. 020260647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство на алуминиумска галантерија и услуги АЛ-ТРГОВИЈА Алумина ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Кети Жабокова, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договараачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13328)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 268/2000, на регистарска влошка бр. 020260657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство на алуминиумски и челични конструкции со стакло АЛ КОНСТРУКЦИИ Алумина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Николовски Петре, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договараачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13329)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 272/2000, на регистарска влошка бр. 020260667-8-03-

000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ МОНТАЖА Алумина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Божиновски Боге, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13331)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13261/99, на регистарска влошка бр. 020260637-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ ИНГ МЕТАЛУРГИЈА Алумина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41;

45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Вело Василкоски, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13332)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 381/2000, на регистарска влошка бр. 020260577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ ЛЕАРНИЦА Алумина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Ставревски Сребре, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13260/99, на регистарска влошка бр. 020260687-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ ИНГ ПРЕРАБОТКА Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Селимир Срчоков, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат

правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14488)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12628/99, на регистарска влошка бр. 020260707-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛУЕНТЕРИЕРИ ДООЕЛ Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Мирјана Колозова, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 383/2000, на регистарска влошка бр. 020260697-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за

производство, промет и услуги АЛ ОДРЖУВАЊЕ Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Петровски Димче, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14560)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 271/2000, на регистарска влошка бр. 020260677-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АЛ АЛАТНИЦА Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3;

50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Стојановски Владо, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 270/2000, на регистарска влошка бр. 020260567-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за пресување, површинска заштита, пакување и експедиција АЛНРЕСАЛ Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 01.09.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Стојмановски Владо, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, доколку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17318)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12627/99, на регистарска влошка бр. 02043287-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство на алуминиумска галантерија, промет и услуги АЛ-ГАЛАНТЕРИЈА Алумина ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 164.

Друштвото е основано со изјава за основање од 22.07.1999 година, а единствен содружник е Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг Алумина АД - Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 164.

Дејности: 20.30; 20.40; 20.51; 25.13; 25.21; 25.22; 25.23; 26.12; 26.15; 27.53; 27.54; 28.11; 28.12; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62/1; 28.63; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 50.10; 50.20; 50.30; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 50.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.60; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 52.73; 52.74; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 60.22; 60.23; 60.24; 63.11; 63.12; 63.30; 63.40; 70.20; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/5; 74.40; 74.84.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Саша Пејковски, управител со ограничени овластувања.

Управителот на друштвото самостојно одлучува за сите работи до 10.000 ДЕМ во денарска противвредност, но не повеќе од 30.000 ДЕМ во денарска противвредност на ниво на тековниот месец.

Договорите и другите одлуки на управителот чија вредност е поголема од вредностите утврдени во претходниот став на овој член можат да предизвикаат правно дејство само доколку бидат потпишани од страна на генералниот директор на Алумина АД - Скопје. Управителот е должен да ги информира страните договарачи за ограничувањата утврдени со овој член, до-

колку таквата неинформираност може да предизвика негативни последици за Алумина АД - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17319)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6806/99, на регистарска влошка бр. 02025223?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на "МАКМЕТАЛ" Акционерско друштво за инженеринг, консалтинг, производство и промет - Скопје, ул. "Железничка" бр. 37.

Дејности: 14.11, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 20.40, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување во прометот на стоки и услуги, посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Вељановски Димче - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10290)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 760/2000, на регистарска влошка бр. 4-02001040-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на Акционерското друштво за производство, обработка и промет на производи од камен МИКРО-ГРАНУЛАТ Ц.О. од Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр. 19/3-4, Гостивар.

Се разрешуваат: Радисав Исакоски - претседател на Управен одбор, Димитриески Неофит - генерален директор, без ограничувања.

Се именува: Бошкоски Симеон - претседател на Управен одбор, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19268)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2171/99, на регистарска влошка бр. 03006072?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар организирањето на акционерско друштво и усогласувањето со Законот за трговски друштва на Земјоделска механизација акционерско друштво, Винаца, ул. "Партизанска" бр. 1.

Дејности:

1. производство: 29, 29.3, 29.32, 34, 34.20, 28, 28.1,
2. трговија на мало: 52, 52.1, 52.11, 52.2, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.3, 50.30, 50.30/2.
3. трговија на големо: 51, 51.2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.54, 51.57, 51.70
4. услуги: 74, 74.12, 74.20/5, 74.84, 60, 60.24

Друштвото се организира, трансформира и усогласува согласно Законот за трговските друштва.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Драги Павлов - генерален директор без ограничување.

Од Основниот суд во Штип.

(19195)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф. бр. 13/2000 од 21.04.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Хуманитарна организација "Интер-М" од Струга.

Цели на здружението се зголемување на хуманитарната свест од сиромаштија и војни со организирање на програми за хуманитарна помош во земјата и надвор од неа, помагање на социјално загрозени лица, особено деца со обезбедување на храна и лекови, обезбедување помош за деца и студенти кои не можат да го завршат школувањето, помагање во изградувањето на отворено граѓанско општество, организирање разновидни активности со кои ќе се придонесе за развој и збогатување на демократските процеси во Република Македонија како невладината организација, поддржување и обезбедување помош на демократските процеси со вклучување на граѓаните во нив, активирање на младите за поголемо учество во демократските процеси, демократско образование на граѓаните со организирање на семинари, курсеви, програми и сл. со јавни промоции, заштита и промовирање на човековите права и слободи, да го негува и развива чувството за заедничко живеење и соработка помеѓу македонскиот народ и националностите, соработка со слични здруженија и организации, проекти за хуманитарни акции, проекти за зголемување на еколошката свест кај граѓаните и еколошки проекти за заштита на човековата околина.

Седиштето на здружението е во Струга на ул. "Владо Малески - Тале" бр. 24.

Од Основниот суд во Струга.

(18857)

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 13/2000 од 27.03.2000 година го запиша следното:

Се запишува Организација на жените Куманово - Клуб на жените "Нада Михајлова", со седиште во Куманово, ул. "Бранко Богдански Гуцман" бр. 6/2-7, со скратен назив О.Ж.М. - Клубот на жените "Нада Михајлова", во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр. 153.

Основни цели и задачи, како и начин на облици на дејствување на здружението, Организации на жени Куманово - Клубот на жените "Нада Михајлова", се насочени кон создавање на поволни услови за обезбедување на организиран пристап за постојана општествена активност на жените, следење, проучување и иницирање на прашања, сврзано со подобрување на општествена и економска положба на жените, остварување на со Уставот утврдените права и слободи на граѓаните во општината, а во тие рамки и на жената, застапеност на жената во сите сфери на јавниот живот, почитување на личноста и достоинството на жената, нејзи-

ниот интегритет и полна рамноправност на половите, отстранување на сите облици на насилство на жената во согласност со документите за човекови права и слободи, афирмирање на културата на живеење на жената и семејството, социјална и здравствена заштита на жената со посебен акцент на биолошка репродукција и создавање услови за спроведување на популационата политика со почитување на правото на човекот за слободното одлучување на раѓање на децата.

Организацијата на жените - Куманово - Клубот на жените "Нада Михајлова", има седиште во Куманово, ул. "Бранко Богдански Гуцман" бр. 6/2-7.

Организацијата на жените - Куманово - Клубот на жените "Нада Михајлова", се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 27.03.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово.

(18859)

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 11/2000 од 30.03.2000 година го запиша следното:

Се запишува Здружението на граѓани Теквондо клуб "МАККВОН", со седиште во Куманово, ул. "Светозар Марковиќ" бр. 40, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под рег.бр. 152.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на здружение на граѓани Теквондо клуб "МАККВОН" од Куманово, се насочени кон обезбедување, развој и напредок на Теквондо вештина преку разни форми на спортување и рекреација, континуирано дејствување за развој и унапредување на Теквондо во град Куманово, активно ангажирање за ширење на Теквондо на подрачјето на град Куманово и негово усовршување по пат на разновидни облици на масовна образовна-воспитна дејност и развивање на меѓусебна соработка помеѓу клубовите во Републиката и пошироко, со Сојузот на спортови на град Куманово и со Министерство за спорт и млади како и разни институции кои ќе помагаат во развој на оваа вештина.

Здружението на граѓани Теквондо клуб "МАККВОН" има седиште во Куманово на ул. "Светозар Марковиќ" бр. 40.

Здружение на граѓани Теквондо клуб "МАККВОН" Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 30.03.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово.

(18860)

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр. 10/2000 од 17.03.2000 година го запиша следното:

Се запишува Здружение "Феријален центар 2000" Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24, со скратен назив "ФЦ 2000" - Куманово, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово.

Основни цели и задачи, како и начин на облици на дејствување на здружението "Феријален центар 2000" од Куманово, се насочени кон развој на мобилноста на младите, младински туризам, организација на воспитно-образовни-наставни програми, размена на млади и развој на младински туризам и ширење на туристичката култура меѓу младите.

Здружението "Феријален центар 2000" Куманово, има седиште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24.

Здружението на граѓани "Феријален центар 2000" Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 17.03.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово.

(18861)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 10/2000, се запишува Здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани загубари, технолошки вишок и стечајци - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: активно следење на спроведувањето и примената на законите кои ја регулираат проблематиката на технолошкиот вишок во остварувањето на нивните права и заштита, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, ќе води грижа за повторно вработување, преквалификација, доквалификација на обука на технолошкиот вишок, следење на состојбите и активно учество, заштита на животниот стандард, за социјалните потреби, користење на поволности и ослободување од плаќање претплати, лекачества и прегледи како и преземање на други активности, од интерес на членството.

Седиштето на здружението е во просториите на зградата на Црвениот Крст во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Ламбе Јованоски.

Од Основниот суд во Охрид:

(18862)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден број 17 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Организација на жените на Општина - Прилеп.

Како основни цели и задачи на организацијата се остварување на со Уставот утврдените права и еднаквости на жената и нејзината соодветна застапеност во сите сфери на општествено одлучување целосно почитување на личноста на жената, отстранување на сите облици на насилство на жената и друго.

Седиштето на организацијата е во Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на организацијата е Милка Какараскоска - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп.

(18863)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 780/99 од 29.03.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 743, се запишува здружението на граѓани Здружение на одбранбенолози на Република Македонија, со скратено име ЗОРМ, со седиште во Скопје, во зградата на Педагошката Академија во просториите на Институтот за одбрана.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Горан Петровски.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој и унапредување на одбранбената струка и на кадрите со одбранбената наобразба и завршни студии по одбрана, активно учество во изградбата на концепцијата, системот, стратегијата и доктрината на одбраната на Република Македонија, развивање на соработка со Министерството за одбрана и армијата на РМ, следење на законските прописи од областа на одбраната како и активно учество во утврдувањето и организирање на концептот за цивилна заштита.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.03.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(18864)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 100/2000 од 05.04.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 749, се запишува здружението на граѓа-

ни Камерен оркестар Скопски солисти - Скопје, со скратено име Скопски солисти - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Црнице" бр. 28-6.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Васил Атанасов од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на негување на камерно-солистичката уметност и музичката култура во Македонија, заштита на моралните и материјалните права на музичките уметници кои се занимаваат со камерно солистичка уметност, организира разни форми на ангажирање на музичките уметници во земјата и странство, грижа за обезбедување на музичка литература неопходна за активност на Скопски солисти, како и да соработува со други организации и поединци од земјата и странство со цел афирмација на македонската репродуктивна камерно солистичка уметност во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(18866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 1/2000 од 05.04.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 85, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Колеџ Света Марија, со седиште во Мичиген - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Колеџ Света Марија е во Скопје, ул. "Дебарца" бр. 3.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Колеџ Света Марија од САД во Република Македонија е Мајкл Ален Кролевски - американски државјанин.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на организирање курсеви за англиски и деловен англиски во Македонија, организирање програма за размена и летни школи, собирање на студенти и нивна подготовка за учење во САД, донесување заинтересирани луѓе како и обезбедување техничка и финансиска помош за академските и образовните институции во Македонија.

Подружницата на странската организација Колеџ Света Марија, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(18868)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 973/2000 од 23.03.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 738, се запишува здружението на граѓани Македонско германски клуб за млади со скратено име М.Д.Ц.Ф.Ј., со седиште во Скопје, бул. "Илинден" бб, блок 12, Скопје.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Станиша Ивановиќ од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на будење на интерес кај младите за земјите од германско говорно подрачје, запознавање на нивниот јазик, култура, луѓето и обичаите, усогласување на интересите кај членовите, говорене на германски јазик, поголема застапеност на германскиот јазик во Македонија, организирање на заеднички проекти, трибини, советувања и форуми, концерти, изложби, спортски манифестации и др. основање на клубови и

комисии како и соработка со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, спортски и образовен карактер.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.03.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18870)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 242/98 од 05.04.2000 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Извидничко Поречански одред "Галеб", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 12.12.1984 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 750, се запишува здружението на граѓани Извидничко Поречански одред "Галеб", со седиште во Скопје, ул. "Илинден" бб, блок 12, кое го застапува неговиот претседател Вуковиќ Предраг од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18871)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1019/2000 од 11.04.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 755, се запишува здружението на граѓани Центар за самоусовршување Сопство, Скопје, со седиште во Скопје, ул. "710" бр. 6/3.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Шенас Куртиш од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подобрување на меѓучовечките односи, лична надградба, анти стрес програма, релаксација, подобрување на комуникациите меѓу луѓето, развивање на самосвест и одговорност како и организирање на средби и оспособување на членови кои ќе работат на своето и општото подобрување на свеста.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18876)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Ф.бр. 953/2000 од 17.04.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 764, се запишува фондацијата "Меѓународен центар за превентивни активности и решавање на конфликти", со седиште во Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бб.

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е д-р Сашо Георгиевски - ВД извршен директор на фондацијата.

II. Работата и активностите на фондацијата ќе се однесуваат на промовирање и организирање на образовани и обука на кадри во областа на превентивните активности и решавање на судирите, поттикнување на истражувачки активности и решавање на судирите, поттикнување истражувачки активности, размисла на информации, искуства и дијалог во областа на превенцијата и решавањето на судирите, изучување на прапањата в.в. со меѓустничките односи, делување во сферата на меѓустничката толеранција и истражување на потенцијалност и формите за промовирање на стабилност и соработката во регионот.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18878)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 449/99 од 13.04.2000 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Боксерски клуб "ДАЛ ФУФО", со скратено име БК "ДАЛ ФУФО" - Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 15.02.1993 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 449/99, се запишува здружението на граѓани Боксерски клуб "ДАЛ ФУФО" - Скопје, со скратено име БК "ДАЛ ФУФО" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Водњанска" бр. 1, кое го застапува неговиот претседател Бранислав Димитров од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18879)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1021/00 од 14.04.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 761, се запишува здружението на граѓани Клуб за фитнес и боди билдинг "Херкулес" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Стогово" бр. 10-а.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Јосифовски Златко и Јосифовски Љупчо - претседател на Управниот одбор.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање и спроведување рекреативна и натпреварувачка атлетска гимнастика, фитнес, боди билдинг, обезбедување стручен кадар под чиј надзор ќе се спроведуваат вежбите и тренинзите, водење регистар на членството, учество во организиран систем на натпревари како и членување во Спортски сојузи и др. спортски асоцијации што ја обединуваат атлетската гимнастика и спортот во целина.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.04.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18876)

Со решение Згф.бр. 25/2000 од 10.04.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 25 за 2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Балкан - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Балканска" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (18944)

Со решение Згф.бр. 8/2000 од 07.04.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 8 за 2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Единство - с.Врсаково.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Врсаково - Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (18945)

Со решение Згф.бр. 21/2000 од 07.04.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 21 за 2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Задругар - с.Радање.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Радање, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и Карбинци.

Од Основниот суд во Штип. (18946)

Со решение Згф.бр. 27/2000 од 10.04.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 27 за 2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Жежовица Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Кежовица" 66 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (18947)

Со решение Згф.бр. 24/2000 од 07.04.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 24 за 2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Баби - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Лески" 66 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (18948)

Со решение Згф.бр. 26/2000 од 10.04.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 26 за 2000 година се запишува Фудбалскиот клуб Крупиште - с.Крупиште, Карбинци.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Крупиште - општина Карбинци, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и Карбинци.

Од Основниот суд во Штип. (18949)

Основниот суд во Гостивар, со решение ЗГ.бр. 13/2000 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Гостивар, под рег.бр. 18/2000 година, се запишува здружението на граѓани Ракометен клуб "Гостивар 2000", со седиште во Гостивар при Спортската сала "Младост" - Гостивар, застапена од претседателот на здружението Маринкоски Гоце, ул. "Никола Параунов" бр. 89/1-19, Гостивар како по одлука на Управниот одбор на РК "Гостивар 2000" од 13.04.2000.

II. Цели и задачи на РК "Гостивар 2000" се омасовување и развој на ракометот кој го организира Сојуз на Македонија, учество во натпреварувањата кој ги организира Ракометниот сојуз на Македонија, пружање сервис услуги со сите други можности што ги нуди клубот на сите заинтересирани клубови и спортски асоцијации, да се развива соработката со своите асоцијации, сродни клубови и други клубови во Гостивар на РМ, како и други цели и задачи како по Статутот, програмата определени на клубот - здружението и другите акти.

Од Основниот суд во Гостивар. (18950)

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ.бр. 2/2000 од 27.04.2000 година го запиша Друштвото на училишен спорт - Кратово.

Цели: воведување на унифицирање членска книшка за натпревари, евиденција за наставник, професор, тренер кој работи во училишен спорт.

Отворање на секции и спортски школи во рамките на училиштата од друштвото на училишен спорт Кратово со соодветни услови за реализација на програма-

та, организира и спроведува натпревари во текот на секоја учебна година во рамките на Сојузот на училишен спорт на Македонија и организира и учествува во рамките на Сојузот на училишен спорт на Македонија, натпревари во мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, атлетика, пинг-понг, стрелаштво, врши и други работи предвидени во Програмата и Статутот.

Здружението ќе го застапува и претставува Јосифовски Никола.

Од Основниот суд во Кратово. (18951)

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ.бр. 4/2000 од 28.04.2000 година го запиша Еколошкото друштво "Лисац + 2000" - Кратово.

Цел: следење на еколошката состојба на потесно и пошироко подрачје и региони на општина Кратово, се ангажира за унапредување на заштита на животната средина и доставува предлози и мислења до надлежните органи и организации со цел постигнување на поефикасна заштита на животната средина, покренува иницијативи и се вклучува во разни истражувања и изготвување и предлагање на решенија по актуелни проблеми со цел разрешување на еколошките проблеми и состојби, се залага за интегрален еколошки развој на РМ, а соработува со граѓаните и организациите од локално до меѓународно ниво за заштита и унапредување на состојбата на сите фактори на квалитетно живеење, соработува со други невладини организации, сојузи, асоцијации и институции на РМ и надвор од неа.

Здружението ќе го застапува и претставува Марков Страшо.

Од Основниот суд во Кратово. (18952)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 94/2000 од 02.04.2000 година над Трговец поединец за превоз на патници со такси возила Миле, Илија Кокиновски "КОКИН" ТП Битола, ул. "22-ри Јули" бр. 19, со дејност превоз на патници, со жиро сметка 40300-601-86564 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18849)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 110/00 од 21.04.2000 година над ПП "Крел-ПЕ" од Битола, ул. "Караорман" бр. 96, дејност - угостителство, и со решение Ст.бр. 98/00 од 20.04.2000 година над Трговец поединец Драгица Мито Гаврилова од Битола, ул. "Новосадска" бр. 52, дејност - превоз на лица со такси возила, со жиро сметка 40300-601-88483 при ЗПП Филијала - Битола, отвори стечајни постапки, но не ги спроведе и ги заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18850)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 75/00 од 18.04.2000 година над Спортско рекреативно друштво "ОРБИС" Битола, со дејност спорт и рекреација, со жиро сметка 40300-601-12547 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18851)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 106/00 од 21.04.2000 година над ПП "Балди" од Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 15/13, дејност - трговија со жиро сметка 40300-601-57065 при ЗПП Филијала Бито-

ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18852)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 108/00 од 21.04.2000 година над Трговец поединец за трговија на мало "Алнивеми" од Битола, ул. "Сремска Митровица" бр. 5, дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-91002 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18853)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 5/2000 од 24.04.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "Гоше" од Веландово, со седиште на ул. "Питу Гули" бр. 12 и жиро сметка бр. 41301-601-37560, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот што би влегол во стечајната маса, и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (18854)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 7/2000 година од 11.04.2000 година е отворена стечајна постапка и со истото решение е заклучена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Ива-Трејд-ЗЛ" увоз-извоз од Куманово, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 115.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (18855)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 456/97 година од 24.03.2000 година, констатира дека програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на Претпријатието за модна конфекција "Вера Јоџиќ", Македонска Каменица, донесена од Управниот одбор на должникот на ден 05.11.1999 година е прифатена од доверителите на рочиштето одржано на 24.03.2000 година и Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани, го одобри прифаќањето на програмата.

Мерките и условите во Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на Претпријатието за модна конфекција "Вера Јоџиќ" Македонска Каменица, имаат правно дејство спрема сите доверители.

Се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на претпријатието за модна конфекција "Вера Јоџиќ", Македонска Каменица, со што стечајната постапка над истото се запира.

Од Основниот суд во Кочани. (18856)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 43/2000 од 21.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Приватно претпријатие за производство, промет и услуги "Ме-де комерц", с.Дебреште, увоз-извоз со ПО Прилеп, со седиште во с.Дебреште запишан во регистарска влошка 1-18087 во Основниот стопански суд во Битола, со дејност друга трговија со мешовита стока со жиро сметка 41100-601-34345 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (18954)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 16/2000 од 22.03.2000 година отвори стечајна постапка над

должникот Трговец поединец за фарбарско молерски работи Мемедалија Зендели "ГАНИ" од Кичево, ул. "Јосиф Ј. Свештарот" бр. 6, но истата не ја спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ТП "ГАНИ", поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (18955)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 73/2000 од 24.04.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "Круг" ДОО од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19108)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 72/2000 од 24.04.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ "Валдмаг" ДОО од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19111)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 64/2000 од 19.04.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС "Фелком" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19113)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 49/2000 од 17.04.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Ганепром" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19114)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Велес, СТ.бр. 5/2000 од 08.05.2000 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет со стоки на големо и мало "Пафина" експорт-импорт ДОО Велес, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски" бр. 5, Велес, и број на регистарска влошка 1-62738-0-0-0 и иста не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише, од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Огласот да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на огласната табла на судот.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (19274)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1406/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за маркетинг, производство и трговија "МИРТОН" д.о.о. од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71-2/10 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-208007.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Атанасова од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/1-1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1505/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет "ЕЈУ-ПРОМЕТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Глумово од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Цилвицјева од Скопје, ул. "11 Октомври" бб.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18594)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1508/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, инженеринг, услуги и увоз-извоз "АСЕА" ц.о. од Скопје, ул. "Ринхени" бр. 2-6 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-108674.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Цилвицјева од Скопје, ул. "11 Октомври" бб.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18595)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1306/99 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, трговско претпријатие "ДЕМИГО" ц.о. од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 39/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292701.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18601)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1268/99 од 23.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "ТАМАМЕД" д.о.о. од Скопје, ул. "Душко Бојковски" бр. 6-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-273702.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ од Скопје, тел. 362-125 и 650-621.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18602)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1612/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам "ПЛАВА ЛАГУНА" п.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Горги Казанов" бр. 16/3-1 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-103293.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18603)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1664/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз на стоки и патници, промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки "ЕУРО-КУКА" д.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 52/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-312383.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1492/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги "КАН-МАК Л.Т.Д." д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 84 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-356018.

За ликвидатор се определува лицето Богдановска Верица од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 7/30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18606)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1532/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "ТЕРМОКЛИМА" Горан ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 6/33 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-219728.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18654)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1421/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско друштво "ГРАМ КОМЕРЦ" Чекаловски ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Пандо Кљашев" бр. 6-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-331879.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18657)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1645/2000 од 29.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БЕН" Кемал ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Кеј Димитар Влахов" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-370325.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18665)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 916/99 од 01.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно претпријатие "КОМПАНИЈА МИЛОШЕВСКИ" Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-360187.

За ликвидатор се определува лицето Анета Милошевска од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18617)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1619/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, службно претпријатие "БИК МАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Благоја Мучето" бр. 43-б од Скопје, со жиро сметка 40100-601-403308.

За ликвидатор се определува лицето Николов Никола од Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 6/1-10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18622)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1209/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "АНТРО-ДАТА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 17/4-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-43762.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1602/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "ДАСЕ-ПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Никиштани бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-357788.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18774)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1606/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "КАНОН МАК" п.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-262546.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1526/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "СР-МА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 83-1-30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-167704.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18776)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1207/99 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "МИНЕТЕК ДИЈАМАНДИС" ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 72-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-408185.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1432/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот "РИ-НИ-КО", Колонија, продавница Никола Славе Кочоски, ТЦ "Хиподром" локал 23 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-401025.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1468/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за застапување, услуги и трговија на големо и мало "СТРЕЛИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19/5/45 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-152741.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1430/2000 од 07.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИ ДА КОМЕРЦ 95" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Томе Пуре" бр. 16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-357202.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18783)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 735/99 од 15.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно, угостителско, трговско претпријатие "МИГ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 7-2/17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-378050.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18786)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 4/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над ТПТ "Поки" Св.Николе, со решение бр. 16/2000 од 27.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Друштво за производство, транспорт и трговија и услуги "Хогден - интернационал" увоз-извоз ДООЕЛ Штип, со решение Л.бр. 76/99 од 27/03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над ТП "Бан" Штип, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решението ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (18846)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 104/99 од 27.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над ТПТ "Славеј комерц" Радовиш, со решение Л.бр. 66/99 од 23.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Приватно претпријатие за транспорт, трговија "Грне транс" Радовиш, со решение Л.бр. 20/2000 од 27.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за трговија и услуги Гodel Даниела Делова и др. ЈТД увоз-извоз Штип, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решението ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (18848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1533/2000 од 13.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за деловни услуги "ЈУНАЈТЕД ЛИГАЛ КОНСАЛТИНГ" д.о.о. од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-271323.

За ликвидатор се определува лицето Невенка Зојчевска-Вучидолова од Скопје, ул. "Борка Талевски" бр. 60/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18881)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1458/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надоворен и внатрешен промет "КИМЕКС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 5/3-39 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-108583.

За ликвидатор се определува лицето Костадинка Бачоска-Расолковска од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 5/3-39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1551/2000 од 17.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "МАРТИН ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Визбегово од Скопје, со жиро сметка 40100-601-318618.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1255/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за увоз-извоз, внатрешен промет и услуги "ТАРА" д.о.о. од Скопје, ул. "Георги Димитров" бр. 23-1/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-143067.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (18970)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1247/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно-трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "ВЕ-ГА ТРАНС" од Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 12/6 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-189107.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19238)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши продажба на недвижен имот 10/46 идеални делови од земјиште под објект со површина од 85 м² и двор со површина од 198 м², што се наоѓа на КП бр. 928/1, м.в. "Село", КО Горно Соње, сопственост на Тасева Нада, Тасевски Александар, Трпковски Зарко и Тасевски Владимир, сите од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сардовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ "Стара рампа"). (18808)

Се врши продажба на недвижен имот 10/47 идеални делови од земјиште под објект со површина од 35 м² и овошна градина 4 класа со површина од 304 м², што се наоѓа на КП бр. 928/3, м.в. "Село", КО Горно Соње, сопственост на Гоце Тасевски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сардовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ "Стара рампа"). (18813)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 2772, со површина од 2558 м², КО Мирковци, дека сосопствениците на наведената парцела Левајковски Русомир и Шкоф Драгица ја продаваат наведената парцела по цена од 320,00 денари за м². Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачите ќе ја продадат на друг купувач. (18913)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 508, план 5, скица 5, м.в. "Аманджик", класа 6, со површина од 575 м², сопственост на Боцевски Боге, ул. "Сава Ковачевски" бр. 53/1, Скопје, за цена од вкупно 16.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (18914)

Пулески Гоце од Радовиш, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 3/5, врши продажба на својот недвижен имот

заведен во ПЛ бр. 35 за КО Крушеани, број на парцела 1482, м.в. "Село" нива 2 класа, површина од 1210 м².

Купопродажната цена за горе наведениот имот изнесува 30.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (18953)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 259/1, план 3, скица 13, м.в. "Среден рид", култура нива, класа 6, површина 1690 м², во КО Арачиново, сопственост на Алија Алимов Синан од с.Арачиново - Скопје, по цена од 15 ДЕМ за м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда - Општина Гази Баба, Скопје. (19038)

Се продава 3/45 идеален дел до земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 169/1, план 4, скица 3, м.в. "Бела земја", класа 4, со вкупна површина од 6206 м² во КО Марино, сопственост на 3/45 идеален дел на Павловски Јован од Скопје, ул. "851" бр. 58, за купопродажна цена од 280,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски сасм, Скопје. (19044)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1394/1, план 7, скица 584, во м.в. "Тимјанички пат", култура нива, класа 2, во површина од 5831 м², евидентирано во ПЛ бр. 247, КО Сопот, издаден од РГУ Одделение за прмер и катастар Кавадарци, сопственост на Ванчов Васил, од с.Глишиќ, за купопродажна цена од 76.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојановска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (19118)

Се продава земјоделско земјиште во КО Смоквица - лозје на КП бр. 327 на м.в. "Бишов Јавор", со површи-

на од 630 м², нива на КП бр. 476 во м.в. "Бишов Јавор", со површина од 447 м², нива на КП бр. 874, на м.в. "Јанчев Бунар", со површина од 1389 м², нива на КП бр. 887 на м.в. "Авлиите" со површина од 2394 м² и нива на КП бр. 1923 м.в. "Туфка", со површина од 709 м², сопственост на Атанасов Саве од с.Петрово, за вкупна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4 во Гевгелија. (19121)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2386, план 8, скица 23, м.в. "Црно Поле", култура нива, класа 3, со површина од 4723 м², заведен во ПЛ бр. 173, за КО Горно Коњаре, Куманово, сопственост на Спасовски Благе, с.Г.Коњаре, Куманово, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1, Куманово. (19123)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1174, м.в. "Саримеше", култура нива, со површина од 1835 м², КП бр. 1175, култура шума, м.в. "Саримеше", со површина од 410 м², КП бр. 1176, култура нива, м.в. "Саримеше", со површина од 2155 м², заведен во ПЛ бр. 802 за КО Бедиње, Куманово, сопственост на Веби Асани, ул. "Црнотравска" бр. 70, Куманово, за купопродажна цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1, Куманово. (19125)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/24 идеален дел (или 1500 м²) од КП бр. 32/2-8 нива и овоцна градина од 4 класа на м.в. "Глодиници", површина од 5150 м², заведена во ПЛ бр. 942 за КО Врлчиште, сопственост на Сејдини Абдулваси Намик од Врлчиште, за купопродажна цена од 480.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (19127)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 23/91, нива од 5 класа на м.в. "Ливада", во површина од 640 м², заведена во ПЛ бр. 2400, за КО Бањица, сопственост на Мицкоска вд. Бранислав Санда од Гостивар, ул. "Г.Лазарески" бр. 46, за купопродажна цена од 320.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (19130)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 4/16 од КП бр. 7828/1 на м.в. "Клуково" нива 3 класа во површина од 3751 м² опишано по ПЛ бр. 3721, на КО Тетово, за цена од 120.000,00 денари, сопственост на Камбери Ружди Ваит од с.Г.Речица.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (19132)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 7369/2 на м.в. "Скопски пат", нива 2 класа, во површина од 3249 м², опишано по ПЛ бр. 1267 на КО Тетово, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Вејсели Фета Ибраим од с.Цепчиште - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (19134)

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина, построена на КП бр. 109/1, план 1, скица 7, м.в. "Сточни гробишта", класа 3, со површина од 2704 м² во КО Ржаничани, сопственост на 1/3 идеален дел на продавачот Канчевска Невенка од Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 50 и сопственост на 2/3 идеален дел на продавачот Арсена Канчевска од Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 50, за купопродажна цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (19242)

Се врши продажба на недвижен имот - нива 6 класа, со површина од 733 м², што се наоѓа на КП бр. 1308/2, план 5, скица 5, на м.в. "Под брег", КО Горно Соње, сопственост на Ацковски Цветан и Павловски Боце од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сардовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ "Стара рампа"). (19243)

Се врши продажба на недвижен имот - нива 6 класа, со површина од 625 м², што се наоѓа на КП бр. 1309/2, план 5, скица 5, на м.в. "Под брег", КО Горно Соње, сопственост на Ацковски Славе од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сардовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23, Скопје (ДТЦ "Стара рампа"). (19244)

СОДРЖИНА

Страница

- | | |
|--|------|
| 1940. Одлука за давање согласност на излезната рафинериска цена на одделни нафтени деривати | 2019 |
| 1941. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата | 2019 |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц. о. – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.